

ЕМБС: 04054016

Целосно име: Акционерско друштво фабрика за чоколади, вафли и бонбони

ЕВРОПА-Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2019

Листа на прикачени документи:  
Објаснувачки белешки  
Финансиски извештаи**Биланс на состојба**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	630.922.479,00			597.137.475,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	349.794.374,00			310.399.780,00
10	-- Недвижности (011+012)	100.569.990,00			114.514.081,00
11	-- Земјиште	863.915,00			863.915,00
12	-- Градежни објекти	99.706.075,00			113.650.166,00
13	-- Постројки и опрема	246.143.786,00			153.591.214,00
14	-- Транспортни средства	3.006.648,00			2.080.080,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	73.950,00			119.665,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства				40.094.740,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	281.128.105,00			286.737.695,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	28.612.300,00			38.922.811,00
25	-- Побарувања по дадени долгорочни заеми	595.407,00			716.930,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	251.920.398,00			247.097.954,00
27	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	193.336.462,00			198.080.836,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	58.583.936,00			49.017.118,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	371.124.248,00			358.455.666,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	150.200.242,00			115.836.945,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	116.754.478,00			79.033.310,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	8.971.482,00			9.270.921,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	14.459.347,00			10.691.360,00
41	-- Залихи на готови производи	8.242.749,00			16.809.679,00
42	-- Залихи на трговски стоки	1.772.186,00			31.675,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	189.685.003,00			192.884.353,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	2.028.411,00			1.683.848,00
47	-- Побарувања од купувачи	177.456.370,00			185.904.827,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	58.150,00			58.150,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	9.601.216,00			4.766.623,00
50	-- Побарувања од вработените	1.786,00			426,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	539.070,00			470.479,00

52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)		4.405.524,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства		4.405.524,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	31.239.003,00	45.328.844,00
60	-- Парични средства	31.239.003,00	45.328.844,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	833.034,00	1.725.890,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	1.002.879.761,00	957.319.031,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	851.934.393,00	819.607.305,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	621.173.075,00	621.173.075,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	77.016.836,00	76.859.036,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	91.446.914,00	82.970.736,00
72	-- Законски резерви	91.446.914,00	82.970.736,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	133.340.806,00	86.477.427,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	82.990.434,00	105.845.103,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	150.650.150,00	137.416.504,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	40.057.868,00	39.356.800,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	40.057.868,00	39.356.800,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	110.592.282,00	98.059.704,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	71.466.665,00	57.323.744,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	23.106.672,00	21.503.168,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	125.255,00	27.550,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	4.701.378,00	4.318.321,00
100	-- Обврски кон вработените	9.114.152,00	8.567.776,00
101	-- Тековни даночни обврски		4.366.207,00
108	-- Останати краткорочни обврски	2.078.160,00	1.952.938,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	295.218,00	295.222,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	1.002.879.761,00	957.319.031,00

## Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	784.530.093,00			806.599.799,00
202	-- Приходи од продажба	774.223.177,00			798.050.621,00
203	-- Останати приходи	10.306.916,00			8.549.178,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	27.952.005,00			39.726.197,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	24.183.979,00			27.952.005,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	693.082.078,00			680.605.339,00
208	-- Трошоци за суровини и други материјали	368.247.407,00			353.697.607,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	3.806.247,00			368.294,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.466.633,00			5.971.947,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	37.264.583,00			32.334.487,00
212	-- Останати трошоци од работењето	14.043.732,00			15.280.869,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	160.713.560,00			158.180.484,00
214		103.740.671,00			99.636.237,00

	- - Плати и надоместоци на плата (нето)		
215	- - Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	7.289.383,00	7.241.125,00
216	- - Придонеси од задолжително социјално осигурување	28.197.198,00	26.453.962,00
217	- - Останати трошоци за вработените	21.486.308,00	24.849.160,00
218	- - Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	36.509.863,00	33.436.928,00
219	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	5.987.087,00	13.844.217,00
220	- - Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	2.315.111,00	15.389.234,00
222	- - Останати расходи од работењето	62.727.855,00	52.101.272,00
223	- - III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	6.922.434,00	5.470.954,00
229	- - Приходи од вложувања во неповрзани друштва	5.743.700,00	1.575.000,00
230	- - Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	781.951,00	27,00
231	- - Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	339.873,00	818.310,00
233	- - Останати финансиски приходи	56.910,00	3.077.617,00
234	- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	3.225.302,00	2.974.599,00
239	- - Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	1.420.310,00	1.662.850,00
240	- - Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	852.868,00	1.088.162,00
242	- - Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	902.399,00	53.030,00
243	- - Останати финансиски расходи	49.725,00	170.557,00
246	- - Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	91.377.121,00	116.716.623,00
250	- - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	91.377.121,00	116.716.623,00
252	- - Данок на добивка	7.868.681,00	10.414.805,00
255	- - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250- 252+253-254)	83.508.440,00	106.301.818,00
257	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	424,00	412,00
258	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	- - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	83.508.440,00	106.301.818,00
260	- - Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	83.508.440,00	104.808.354,00
261	- - Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество		1.493.464,00
269	- - Добивка за годината	83.508.440,00	106.301.818,00
288	- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	83.508.440,00	106.301.818,00
289	- - Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	83.508.440,00	104.808.354,00
290	- - Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество		1.493.464,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	- - Набавна вредност на софтвер со лиценца	900.000,00			900.000,00
611	- - Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	900.000,00			900.000,00
625	- - Земјишта	863.915,00			863.915,00

627	- - Набавна вредност на станови и станбени згради	377.927.318,00	396.479.328,00
628	- - Вредносно усогласување на станови и станбени згради	11.316.888,00	18.552.010,00
629	- - Акумулирана амортизација на станови и станбени згради	266.904.355,00	264.277.152,00
630	- - Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	99.706.075,00	113.650.166,00
662	- - Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 052 од БС)		4.405.524,00
666	- - Вложувања во акции издадени од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 021 од БС)	281.128.105,00	286.737.695,00
668	- - Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	79.342.685,00	95.366.018,00
670	- - Трговски кредити и аванси дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	58.150,00	3.383.801,00
671	- - Останати побарувања од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	1.107.138,00	1.119.121,00
672	- - Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	9.601.126,00	4.766.623,00
673	- - Останати побарувања од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	1.785,00	426,00
676	- - Долгорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 085 од БС)	40.057.868,00	39.356.800,00
678	- - Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата (< од АОП 065 од БС)	851.934.393,00	819.607.305,00
684	- - Трговски кредити и аванси од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	211.843.480,00	69.722.366,00
686	- - Трговски кредити и аванси од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	125.255,00	27.550,00
688	- - Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	4.701.378,00	8.684.528,00
689	- - Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	9.907.249,00	9.212.037,00
690	- - Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	2.676.628,00	271.524,00
691	- - Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	7.767,00	162.596,00
692	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	331.729.318,00	372.531.562,00
693	- - Приходи од продажба на производи, стоки и	439.179.472,00	423.934.736,00

	услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)		
696	-- Приходи од наемнина(< или = АОП 202 од БУ)	629.992,00	1.150.203,00
701	-- Добивки од продажба на учество во капитал и хартии од вредност (< или = АОП 203 од БУ)	56.910,00	
703	-- Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	22.890,00	4.642.555,00
706	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	424.491,00	
707	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	5.814.195,00	2.740.079,00
710	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	3.786.815,00	974.695,00
712	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	201.615,00	29.253,00
715	-- Приходи од дивиденди	5.743.700,00	1.575.000,00
716	-- Расходи на продадени производи и услуги		701.275.449,00
717	-- Трошоци за суровини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	225.793.705,00	218.338.869,00
720	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	707.592,00	451.804,00
721	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	104.547.540,00	98.725.491,00
722	-- Униформи-заштитна облека и обувки	1.140.941,00	1.065.420,00
723	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	120.281,00	16.619,00
724	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	6.477.154,00	5.943.947,00
725	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	2.247.733,00	7.791.320,00
726	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	17.884.184,00	17.322.986,00
727	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	4.848.993,00	3.618.369,00
728	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	364.016,00	422.781,00
729	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	203.574,00	
731	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	866.826,00	764.512,00
734	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	211.138,00	
735	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	3.567.836,00	2.091.405,00
741	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	148.506,00	142.568,00
742	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	1.381.692,00	2.754.179,00
744	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	4.534.785,00	6.927.588,00
745	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	216.501,00	118.728,00
747	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	587.325,00	438.492,00
752	-- Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	61.000,00	628.432,00
753	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	1.263.780,00	1.240.020,00

756	- - Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	948.872,00	769.343,00
757	- - Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	2.799.972,00	2.799.972,00
758	- - Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	636.110,00	2.400.000,00
759	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	1.461.099,00	1.442.567,00
760	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	563.982,00	551.095,00
761	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	1.312.844,00	1.099.103,00
762	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	1.505.375,00	1.506.668,00
763	- - Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	460.291,00	279.837,00
764	- - Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	544.239,00	317.428,00
765	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	140.559,00	420.723,00
766	- - Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	37.930,00	
768	- - Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба (= АОП 242 од БУ)	902.399,00	53.030,00
769	- - Исплатени дивиденди	44.095.940,00	33.490.440,00
771	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	424,00	412,00

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2072	- 10.82 - Производство на какао, чоколади и кондиторски производи	718.675.307,00			
2375	- 46.76 - Трговија на големо со останати полупроизводи	13.475.623,00			
2386	- 47.29 - Друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници	46.569.193,00			
2478	- 64.99 - Други финансиско-услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови, неспомнати на друго место	11.677.921,00			
2486	- 66.21 - Процена на ризици и штети	424.491,00			
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	629.992,00			

#### Потпишано од:

Emilija Stojanovska  
emilijas@evropa.com.mk  
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2  
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec  
Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK  
KibsTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

